

## ИЗЛОЖБИ

# ГЕОПОЕЗИЈА

(АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНАТА АВСТРИСКА УМЕТНОСТ ВО МСУ ВО СКОПЈЕ)

бечер недела

Првиот впечаток што го добиваме при разгледувањето на изложбата на современата австриска уметност (сликарство, графика и скулптура) е тоа дека австриските уметници сосем се идентификуваат со сфаќањата, интенциите и техничките преокупации на денешната европска и светска уметност, свртувајќи им грб на старите домашни ликовни традиции, кои се насетуваат само магличаво во неколку традиционално концептирани скулптури и цртежи.

Интересно е да се забелжи и тоа дека во современата австриска уметност, барем според она што е тутка презентирано, не постои маркантна доминација на некој посебен ликовен правец што би опфатил повеќе уметници под едно заедничко гесло, под една заедничка естетика. Многу ретко наидуваме на идентични примери, а и тие се остварени секако без некакви претенции од карактер на „школа“, „правец“ „општа тенденција“ итн.

Така, по повод изложбата на современата австриска уметност можеме повеќе да зборуваме за индивидуални реализацији, за лични аспекти во однос на ликовната материја. Впрочем сретнуваме афинитет спрема различни тенденции импресионистички, експресионистички, надреалистички, информелистички, наивистички, симболистички итн. Дорис Рајтер, на

пример, чие платно „Без наслов“ донекаде потсетува на ликовните концепции на нашиот Танас Луловски, застапува сфаќања кои се одраз на еден нов реализам. А Фердинанд Пенкер е заинтересиран за еден аспект на просторно обликување што се развива од теориите на Пиет Мондријан, односно, тој просторот го сфаќа како чиста плошност. Драго Прелог во својата „Слика со ротација“ остварува визуелен впечаток инспириран од современиот електричен сензабилитет, од велеградските електрични реклами. Гервин Петер Хофман во 16 рефлексии го предава портретот на професорот Корен, во стилот на серијскиот карактер на современото производство. Франц Мочниш е заинтересиран за социјални проблеми („Италијански работници“). Гинтер Валдорф е симболичен и сатиричен во својот сликарски израз. Хартмут Урбан сосем успешно предава една интресна пејзажна структура.

Ремек-дело на оваа изложба се двета експоната на Волфганг Букнер под заеднички наслов „Геопоезија“ кои се вкупност два објекти, во стилот на најновите творби на нашиот Тома Шијак. На не го измисление уште Мондријан терминот неопластичизам, совршено ќе соодветствуваше на овој уметник. Сепак, неговиот стил можеме да го наречеме стаклен пластицизам, иако самниот автор на своите творби им дава поетичен наслов — геопоезија, затоа што своите цртежи, по примерот на анимиранот филм, ги става еден зад друг, како па се земи пластиови. Уште еден експонат заслужува посебно внимание поради својата идеја, а тоа е „Грбначијот стол“ од Херберт Нотнагел со прекрасната ликовна метафора, каде дрвениот стол е предатен во вил на ѕунк.

Паскал ГИЛЕВСКИ

1771 / страница 11

28 ОКТОМВРИ 1978 ГОДИНА